



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 6 март 1971
Скопје

Број 7

Год. XXVII

Претплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

28.

Врз основа на член 5 од Законот за книговодството на работните организации од општествени-те дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 11/69), републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА, БИЛАНСОТ НА УСПЕХОТ, ПРОБНИОТ БИЛАНС И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА

1. Работните организации од општествените дејности (во натамошниот текст: организации од општествените дејности) ги пополнуваат обрасците за билансот на состојбата, билансот на успехот, пробниот биланс и деловниот резултат во текот на годината, утврдени со Одлуката за содржината на Контниот план, билансот на состојбата, билансот на успехот, пробниот биланс и образецот за деловниот резултат во текот на годината („Службен весник на СРМ“, бр. 33/70), според одредбите на ова упатство.

2. Податоците во сите обрасци од точка 1 се искажуваат во цели износи (со пари).

3. Билансот на состојбата на 31 декември 19— година, се пополнува врз основа на книговодствената состојба, усогласена со вистинската состојба, на следниот начин:

1) Под реден број 1 до 80 се внесуваат податоците од соодветните конта наведени во колона 2 на овој образец, според состојбата искажана на одделни конта на крајот на годината.

Податоците во колоната 4 се внесуваат врз основа на решението за завршната сметка од претходната година.

Податоците во колоната 5 се однесуваат на тековната година.

Организациите од општествените дејности, настанати со спојување во текот на годината за која се поднесува завршната сметка, податоците за претходната година ги искажуваат на тој начин што ги собираат износите на соодветните податоци од завршната сметка за претходната година на сите споени организации.

Организациите од општествените дејности кои во текот на годината за која се поднесува завршната сметка се припоени други организации, податоците за претходната година ги искажуваат на тој начин што ги собираат износите на соодветните податоци од својата завршна сметка за претходната година и од завршните сметки за претходната година од организациите што им се припоени. Ако припоените организации имаат статус на самостојна организација на здружениот труд, а водат посебно книговодство, тие за претходната година ги внесуваат податоците од својата завршна сметка.

Организациите од општествените дејности кои во текот на годината се припоени други организации, покрај пополнетиот биланс на состојбата и биланс на успехот што ги поднесуваат за своето работење во текот на годината, заради статистичка обработка, посебно поднесуваат и пополнет биланс на успехот во кој ги внесуваат податоците за ор-

ганизациите што им се припоени. Во овој биланс на успехот се внесуваат податоци само за тековната година под ред. бр. 1 до 72, а во посебните податоци не се искажуваат податоците од редните броеви 4, 5, 6 и 7 врз основа на завршните сметки од сите припоени организации за периодот од 1 јануари до денот на спојувањето.

Организациите од општествените дејности што се поделиле односно кај кои во годината за која се поднесува завршната сметка е извршено издвојување, ќе ги покажуваат, по претходна меѓусебна спогодба, податоците за претходната година само кај една од организациите настанати со поделба односно издвојување, а потоа другите организации настанати со поделба односно издвојување наведуваат во колоната за претходната година дека податоците се покажани кај определена организација, наведувајќи го називот на таа организација. Ако новите организации пред поделбата односно издвојувањето работеле како самостојни организации на здружениот труд, тие податоци за претходната година ги внесуваат од својата завршна сметка.

Организациите од општествените дејности, настанати со поделба во текот на годината за која се поднесува завршната сметка, меѓусебно ќе се спогодат која од нив, заради статистичка обработка, ќе гополни посебно и билансот на успехот за работната организација што се поделила. Во овој биланс на успехот се внесуваат податоците само за тековната година од реден број 1 до 72, а во посебните податоци не се пополнуваат редните броеви 4, 5, 6 и 7 врз основа на завршната сметка на поделената работна организација.

Организациите од општествените дејности основани во тековната година во колоната за претходната година ставаат ознака „Новооснована организација“.

Самостојните организации на здружениот труд во работна организација со својство на правно лице и организациите во состав на здружените организации од општествените дејности го пополнуваат билансот на состојбата на начин предвиден за организациите од општествените дејности.

Самостојните организации на здружениот труд во организациите од општествените дејности без својство на правно лице билансот на состојбата го пополнуваат само ако е тоа предвидено во статутот за организациите од општествените дејности.

Збирниот биланс на состојбата за организацијата од општествените дејности како целина која во својот состав има самостојни организации на здружениот труд со својство на правно лице и збирниот биланс за здружената организација од општествените дејности како целина, претставува прост збир на елементите од билансот на состојбата на одделните организации на здружениот труд односно на одделните организации во состав на здружените организации од општествените дејности.

Ако со статутот на организацијата од општествените дејности е предвидено и самостојните организации на здружениот труд без својство на правно лице да пополнуваат биланс на состојбата, податоците за овие самостојни организации на здружениот труд во збирниот биланс на организацијата од општествените дејности како целина

се внесуваат на начин наведен во претходниот став.

Овие одредби аналогно ќе се применуваат и при составувањето на билансот на успехот и деловниот резултат во текот на годината.

Под реден бр. 4 Се искажуваат паричните средства што не се искажани под другите редни броеви, како што се: средства на доходот ако се издвоени на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, за делот на неисплатените лични доходи, динарските средства наменети за купување на девизи, отворените акредитиви во динари и др.

Под реден бр. 5, 6 и 7 Се искажуваат побарувањата според бруто-принципот.

Под реден бр. 9 Организациите од општествените дејности што вршат производно-услужна дејност и што имаат залихи на недовршено производство и готови производи ги искажуваат договорните и законските обврски и личните доходи содржани во залихите, доколку одлучат залихите да ги водат во смисла на одредбите на член 87 од Законот за средствата на работните организации.

Под реден бр. 10 Организациите од општествените дејности што вршат производствено услужни дејности и имаат залихи на недовршено производство и готови производи, го искажуваат делот на потрошените средства за тековната заедничка потрошувачка содржан во вредноста на залихите, согласно одредбите од член 14 од Законот за утврдување и расподелба на доходот во работните организации.

Под реден бр. 14 до 18 Се искажуваат залихите по вредности утврдени според член 87 од Законот за средствата на работните организации според него-принципот, доколку организацијата од општествените дејности ги води залихите во плански цени.

Под реден бр. 29 Се искажуваат средства што се за подолг период имобилизирани, а се искажани на контата означени во колоната 2.

Под реден бр. 32 Се внесуваат износите на договорените и законските обврски исплатени во поголем износ отколку што требало да се плати.

Под реден бр. 33 Се искажува делот на загубата од контото 185 во износ што е покриен од деловниот фонд и се наоѓа на контото 901.

Под реден бр. 34 Се искажува остатокот на непокриената загуба. Овој износ се добива кога од вкупно непокриената загуба од контото 185 ќе се одбие делот на загубата искажан под ред бр. 33.

Под реден број 35 Се искажуваат паричните средства на резервниот фонд.

Под реден број 36 Се искажуваат пласманите од средствата на резервниот фонд, како на пример: 20% орочени средства од задолжителниот дел на резервниот фонд и сл.

Под реден број 62 Се искажуваат обврските по заприениот данок на промет на стоки на мало што не е елемент на вкупниот приход ниту пак, законска обврска.

Под реден број 68 Се искажува укалкулираниот дел од доходот (договорните и законски обврски и личните доходи) содржани во вредноста на залихите на недовршеното производство и готовите производи. Овој износ, по правило треба да е еднаков со износот под реден бр. 9.

4. **Билансот на успехот**, се пополнува врз основа на книговодствените положби земени од соодветните контата наведени во колона 2 од овој образец.

Податоците во колона 4 се внесуваат од одо-брената завршна сметка за претходната година.

Податоците во колона 5 се внесуваат од соодветните контата од колоната за тековната година.

Под реден број 1 Се искажува вредноста на залихите на недовршеното производство, на сопствените полупроизводи и готови производи со положба на почетокот на годината и тоа само до висина на потрошените средства (материјални трошоци и амортизација) искажани на контата означени во колона 2.

Под реден број 2 до 6 се внесуваат вкалкулираните износи од контата наведени во колона 2.

Под реден број 4 се внесуваат износите за личните издатоци што паѓаат на товар на трошоците на работењето и тоа:

- дневници за службени патувања и преместувања и патни паушали;
- дневници за службени патувања и преместувања во странство;
- теренски додатоци и надоместоци за одвоен живот од семејството;
- награди на ученици во стопанството и авторски хонорари;
- издатоци за службена и работна облека;
- издатоци за превоз на работниците на работа и од работа;
- награди за работа на студенти и ученици од средни школи за времето на практичната работа и др.

Под реден број 8 Се внесува износот на набавната вредност на реализираната трговска стока, материјалите и отпадоците без данок на промет на стоки на мало, во вкупниот износ што е книжен на контата наведени во колоната 2.

Под реден број 9 Се искажува износот на вонредните расходи од кои треба да се одземат разликите настанати при инвентарисувањето само кај залихите на недовршеното производство, сопствените полупроизводи и готовите производи (разлики меѓу книговодствената и стварната положба на залихите), со оглед на тоа што овие разлики се книжени при инвентарисувањето на споменатите залихи на товар на вонредните расходи.

Под реден број 11 Се искажува вредноста на недовршеното производство, сопствените полупроизводи и готовите производи со состојба на крајот на годината и тоа само до висина на потрошените средства (материјални трошоци и амортизација) искажани на контата означени во колона 2.

Под реден број 15 Во реализацијата влегува и вредноста на недовршеното производство, сопствените полупроизводи и готовите производи, што при пописот е книжена како кусок на товар на одговорните лица, ако овој кусок претходно не е веќе книжен како реализација.

Под реден број 16 Се внесува вредноста на реализацијата на производите и услугите остварени меѓу самостојните организации на здружениот труд која се смета како вкупен приход и другата интерна реализација.

Под реден број 19 Се искажува другата реализација што не е наведена во другите сметки на реализацијата како на пример:

- реализација на инвестициите во сопствена режија;
- реализација на инвестиционото одржување на основните средства;
- реализација на поправките и одржувањето на ситниот инвентар, амбалажата и автомобилите и др.

Под реден број 22 Се искажува надоместокот за покривање разликата во цените на залихите на одделни видови стока извршена на товар на резервниот односно деловниот фонд според одредбите на:

- Законот за покривање разликите во цените при продажба на залихите на одделни видови стоки во 1968 и 1969 година „Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/68);
- Законот за измени и дополнувања на Законот за средства на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/68).

Под реден број 23 Се искажуваат вонредните приходи од кои треба да се одбијат утврдените вишоци при пописот само кај недовршеното производство, сопствените полупроизводи и готовите производи (разликата меѓу стварната и книговодствената положба) бидејќи тие се веќе книжени при пописот како вонредни приходи.

Под ред. бр. 27 до 45 Се искажуваат износите кои според одлуката на работната организација се издвоени од доходот за покривање на исплатените аконтации по наведените основи.

Под ред. бр. 36 Се внесува износот што работната организација го дала врз основа на договор, од доходот на другите самостојни организации на здружениот труд за покривање на загубите на тие организации.

Под ред. бр. 37 Се внесува износот што организацијата на општествените служби го дала од доходот за потребите на општествените служби во смисла на член 12 став 3 од Основниот закон за утврдување и распределба на доходот во работните организации.

Под ред. бр. 67 Се внесува износот што организацијата на општествените дејности го примила врз основа на договор од другите самостојни организации на здружениот труд за покривање на загубите.

Под реден бр. 71 Се внесуваат податоците на начинот објаснет под реден бр. 34 во билансот на состојбата.

Посебни податоци

Под реден бр. 2 Се внесува износот на исплатените лични доходи без придонеси, т.е. без придонесот од личен доход од работен однос, придонесот за образование, придонесот за социјално осигурување и придонесот за запослување.

Под реден бр. 3 Се внесува износот на исплатените придонеси од личниот доход наброени под реден бр. 2.

Под реден бр. 4 Се внесува износот на просечно користените основни средства, кој се пресметува на тој начин што збирот на состојбата на почетокот на секој месец и на крајот на годината (31 декември) на сметките на групата

00,01 и дел од сметката 120 кој се однесува на заедничките вложувања во основни средства, намален за збирот на месечните положби на сметките од групата 02, а поделено со бројот на месеците плус 1 односно со бројот на положбите земени во пресметувањето.

Под реден бр. 5 Се внесува износот на просечно користените обртни средства, кој се пресметува на тој начин што збирот на положбата на почетокот на секој месец и на крајот на годината (31 декември) на групите на сметките 90 и 91, кога од збирот на износите на сметките 90 и 91 се одбие износот на просечно користените основни средства (ред. бр. 4) и износот на основните средства во (група на сметките 03). Добиениот износ треба да се зголеми за износот на користените средства за обртни намени од резервниот фонд (дел на сметката 050), Фондот на заедничката потрошувачка (дел од сметката 080) и другите фондови (дел од сметката 070).

Под ред. бр. 6 Се внесува податокот за бројот на запослените врз основа на бројната состојба на крајот на секој месец во текот на годината.

Под ред. бр. 7 Се внесува износот на укалкулираните часови кој се дели со бројот на работните часови на работникот од редовен работен однос. Бројот на работните часови за еден работник се пресметува така што бројот на изработените месеци се помножува со бројот на часовите предвидени со општиот акт на работната организација.

Под ред. бр. 8 Се внесуваат сите издатоци извршени во текот на годината за стручно образование на кадрите, без оглед на изворите на финансирање.

Под ред. бр. 11 Се внесуваат стварно исплатените трошоци за инвестиционо одржување на основните средства без пренесена положба.

Под ред. бр. 12 и 13 Се внесуваат податоците за потрошените средства за заедничка потрошувачка според наведените намени, врз основа на податоците за промените настанати во текот на годината на сметка 080.

Под ред. бр. 14 Се внесува положбата на непотрошените средства за станбена изградба од делот пресметан по стопа од 4% врз основа на движењето на овие средства на сметките 980 и 080, со тоа што во оваа положба се вклучуваат и средствата што се привремено користени како обртни, а до крајот на годината не се вратени.

Под ред. бр. 19 Се искажуваат примени износи на работните организации за стручно образование на кадрите и слично.

Под ред. бр. 20 Се искажуваат приходите од граѓаните и граѓанско-правните лица, надоместоци за учество во трошоците на образованието, надоместоците за болнички трошоци и др.

Под ред. бр. 24 Се искажуваат приходите на научно-истражувачките установи по други основи, а не по основ на научно-истражувачката работа.

Податоците искажани под реден број 17 до 24 одговараат на реден број 24 од Билансот на успехот.

5. Пробниот биланс се пополнува на следниот начин:

- во колона 3 се внесуваат сите конта пропишани со контниот план;
- во колоните 4 и 5 се внесува почетната положба на одделни пропишани конта т.е. пренесената положба од претходната година;
- во колоните 6 и 7 се внесува вкупниот промет на пропишаните конта заедно со почетната положба; и
- во колоните 8 и 9 се внесува салдото на сите пропишани конта кои покажуваат салдо.

6. Деловниот резултат во текот на годината се пополнува врз основа на книговодствените положби од соодветните конта наведени во колона 2 од образецот.

Податоците од реден број 1 до 39 се внесуваат на истиот начин како што е објаснето за пополнувањето на Билансот на успехот, со исклучоци кои посебно се објаснуваат со тоа што распределбата на доходот од ред. бр. 27 до 39 е од привремен карактер, бидејќи според одредбите на член 11 од Основниот закон за утврдувањето и распределбата на доходот во работните организации, крајна распределба на доходот се врши на крајот на годината со завршната сметка.

Образецот деловен резултат во текот на годината, се пополнува на следниот начин:

- податоците во колона 4 се внесуваат од периодичната пресметка за истиот претсметковен период од минатата година;
- податоците во позициите на деловниот резултат во текот на годината се пополнуваат аналогно на пополнувањето на истоимените податоци во билансот на успехот, со тоа што не се врши крајна распределба на доходот.

7. Со влегувањето во сила на ова упатство, престанува да важи Упатството за содржината на одделни позиции во билансот на положбата, билансот на успехот, заклучниот лист и образецот за деловниот резултат во текот на годината „Службен весник на СРМ“, бр. 13/69 и 42/69).

8. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1971 година.

Бр. 07-366

18 февруари 1971 година
Скопје

Републички секретар за финансии,
Андон Макрадули, с. р.

29.

Врз основа на член 5 од Законот за книговодството на работните организации од општествениите дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 11/69), републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. Во Упатството за содржината на одделни конта во контниот план за работните организации од општествените дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 13/69 и 42/69) во точката 5 по контото 023, се додава ново konto кое гласи:

„На контото 027 — Исправка на вредноста на трајно неупотребливите средства, се води пресметаната амортизација и книговодствените отписи на трајно неупотребливите основни средства“.

2. Во точката 45, по контото 905, се додава ново konto кое гласи:

„На контото 906 — Санациони кредити, се води состојбата и движењето на добиените кредити за санирање на деловните загуби. На товар на ова konto се книжат отплатите по овие кредити.“

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

Бр. 07-366

18 февруари 1971 година
Скопје

Републички секретар за финансии,
Андон Макрадули, с. р.

30.

Врз основа на член 3, 6, 7 и 10 од Законот за условите под кои работните организации можат да произведуваат и доработуваат семе („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ СПИСОКОТ НА РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОНТРОЛА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЕМЕ, ЗА УТВРДУВАЊЕ КВАЛИТЕТОТ НА СЕМОТО И ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА НА СЕМОТО

Се утврдува дека работни организации кои имаат стручна служба за стручна контрола на производството на семе како и стручна служба за утврдување квалитетот на семето се:

- 1) Институтот за памук — Струмица, за градинарски семиња; и
- 2) Опитната станица за афисн и лековити билки „Алкалоид“ — Кавадарци, за семенски материјал од афион.

Бр. 10-320/1
22 февруари 1971 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
инж. Трајко Апостоловски, с. р.

Службени објави

ОБЈАВА ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 11 став 2 од Законот за условите под кои работните организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека од Регистарот на производители на семе се бришат следните организации:

1) Земјоделско-индустрискиот комбинат „Куманово“ — Куманово, за производство на семе од градинарски култури. Рег. број 40, страна 40, книга I, решение број 10-43/1 од 22. II. 1971 година; и

2) Опитната станица за афион и лековити билки „Алкалоид“ — Кавадарци, за производство на семенски материјал од афион. Рег. бр. 51, стр. 51, книга I, решение бр. 10-100/1 од 22. II. 1971 година.

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

ОБЈАВА ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 11 став 2 од Законот за условите под кои работните организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека од Регистарот на доработувачи на семе се брише:

„Жито-Македонија“ филијала Битола, рег. број 18, страна 18, книга I, решение број 10-319/1 од 22. II. 1971 година.

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 10 од Законот за условите под кои работните организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека во Регистарот на доработувачи на семе се запишани следните организации:

1) „Агро-Македонија“ — Филијала Битола, за доработка на семе од житни култури. Рег. бр. 42, стр. 42, книга I, решение бр. 10-85/1 од 22. II. 1971 година; и

2) Опитната станица за афион и лековити билки „Алкалоид“ — Кавадарци, за доработка на семе од афион. Рег. број 43, стр. 43, книга I, решение број 10-100/2 од 22. II. 1971 година.

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје, тужителката Клементина Танасковска, родена Крлевска, од Скопје, ул. „Радушка“ бр. 58 — Горче Петров, поднесе тужба за развод на брак против тужениот Димче Танасковски, порано од Скопје, а сега во неизвесност. Се повикува тужениот Димче Танасковски, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично во судот. Во противен случај ќе му се одреди старател за посебен случај кој ќе го застапува во овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 366/70. (16)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Живко Митревски, од Битола, булевар „1 Мај“ бр. 291, поднесе тужба во овој суд за развод на брак, против Митревска Љуба, од Битола, сега исељена во Австралија со непознато место на живеење. Се повикува тужената во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 82/71. (17)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 517, страна 113, книга III е запишано следното: Кон Здравствената установа „Дебарски Бањи“ — Дебар се присоединува Угостителското претпријатие „Македонија“ — Дебар, согласно со одлуката бр. 01—297/5 од 27. XII. 1969 година за спроведување референдум во Здравствената установа „Дебарски бањи“ — Дебар, Угостителското претпријатие „Македонија“ — Дебар, и решението бр. 02—186/1 од 23. II. 1970 година, за давање согласност на Собранието на општината Дебар.

Со одлуката бр. 01—68/1 од 2. II. 1970 година, на советот на работната заедница и решението бр. 02—313/1 од 23. II. 1970 година, за давање согласност на Собранието на општината Дебар дејноста на установата се проширува и со продажба на разни трговски стоки на мало како своја дополнителна дејност.

Со присоединувањето кон Здравствената установа „Дебарски бањи“ — Дебар, Угостителското претпријатие „Македонија“ — Дебар се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 13, страна 121, книга I.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 34 од 9. IX. 1970 година. (1475)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 5, страна 17, книга I е запишано следното: Досегашниот управител на Основното училиште „Јан Амос Коменски“ — Скопје, Спасе Тодоровски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на споменатото училиште е назначен Бадев Атанас, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Скарочева Иванка, секретар — режисер, сметано од 1. VII. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 90 од 15. XII. 1970 година. (7)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 114, страна 682, книга II, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Заводот за здравствена заштита на мајки и деца — Скопје, бидејќи се присоединува кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, со одлуката бр. 0201—408/2 од 21. II. 1970 година, на Советот на работната заедница на Заводот за здравствена заштита на мајки и деца — Скопје и одлуката бр. 01—4131 од 6. VII. 1970 година, на советот на Здравствениот дом на Скопје — Скопје, решението бр. 01—4129 од 24. IX. 1970 година, на Собранието на град Скопје и одлуката бр. 3174 од 9. VII. 1970 година, на Здравствениот дом на Скопје — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 135 од 27. X. 1970 г. (8)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 644, страна 797, книга III е запишано следното: Кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје се присоединува Заводот за здравствена заштита на мајки и деца — Скопје, согласно со одлуката бр. 0201—408/2 од 21. II. 1970 година, на советот на работната заедница на Заводот за здравствена заштита на мајки и деца — Скопје, одлуката бр. 01—4131 од 6. VII. 1970 година, на советот на Здравствениот дом на Скопје — Скопје, решението бр. 01—4129 од 24. IX. 1970 година, на Собранието на град Скопје, и одлуката бр. 3174 од 9. VII. 1970 година, на Собранието на СРМ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 136 од 27. X. 1970 г. (9)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 114, страна 680, книга I е запишано следното: Досегашниот директор на Заводот за здравствена заштита на мајки и деца — Скопје д-р Драгољуб Карациски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на Заводот за здравствена заштита на мајки и деца — Скопје е назначена д-р Милана Влашка, која установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Васил Таневски, шеф на одсекот за материјално и финансиско книговодство, и Глигор Новаков, помошник управник, сметано од 8. XI. 1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 109 од 28. XI. 1970 г. (10)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 662, страна 791, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното училиште „Маршал Тито“ — село Нова Брезица, Скопско, Велковски Аргилев Спасоје, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на споменатото училиште е назначен Павловски Стојанов Александар, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Крстевски Здравков Александар, секретар, сметано од 28. XII. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 168 од 29. XII. 1970 година. (12)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 35, страна 144, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Уметничката галерија — Скопје, Поповиќ Љиљана, кустос, ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност.

За нов потписник на Уметничката галерија — Скопје е назначен Поповиќ Душан, секретар, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Мартиноски Никола, директор, сметано од 9. XII. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 163 од 6. I. 1970 г. (44)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 28. XII. 1970 година, рег. бр. 13/70, е запишана под име: Виша угостителско-туристичка школа, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на школата е образование на кадри од прв степен, од областа на угостителството и туризмот.

Школата е основана од Здруженото угостителско-туристичко стопанство од СРМ, со одлуката од 11. IX. 1970 година.

Потписници на Школата се Бранко Бунташески, директор, и Мирјана Сидорова.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 63/70. (205)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 28. XII. 1970 година, рег. бр. 14/70, е запишан под име: Колекционен овошен насад — Арборетум „Андреја Зограф“, со седиште во Ресен. Предмет на работењето на колекциониот овошен насад е одгледување и проучување на автохтоните и други овошни видови сорти во Македонија.

Колекциониот овошен насад е основан од Собранието на општината Ресен и Заводот за овоштарство на СРМ — Скопје.

Потпишувањето ќе го врши Панде Т. Поповски, привремен раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 53/70. (206)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 542, страна 7, книга II е запишана под фирма: Казнено-поправителен дом — Економија — Идризово — Продавница во Скопје, ул. „464“ бр. 23 (Кисела Вода). Предмет на работењето на продавницата е продажба на овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од Советот на Работната заедница при КПД — Идризово, со одлуката бр. 2022/1 од 9. V. 1968 година, од одржаната седница на 8. V. 1968 година.

Раководител на продавницата е Абази Куртиш Мамут.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Казнено-поправителниот дом — Идризово, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 845/68 од 28. IX. 1970 година. (1754)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1387, страна 430, книга VI е запишана под фирма: „Врбас“ — индустриски прехранбен комбинат — Здружено претпријатие — Врбас — Организација на здружен труд — Складиште во Скопје, ул. „Вингелсова“ бр. 37. Предмет на работењето на складиштето е продажба на готова стока, масло за јадење, маст, месни конзерви, сувомесни производи, заклана живина и сирење.

Складиштето е основано од работничкиот совет на Индустриско-прехранбениот комбинат — Здружено претпријатие „Врбас“ — од Врбас, со одлуката од одржаната седница на 12. VIII. 1969 година.

Раководител на складот е Станојевски Видоје.

Организацијата на здружен труд — Складиште во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Станојевски Видоје, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 961/69 од 17. IX. 1970 г. (1755)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1173, страна 893, книга V е запишана под фирма: Трговско претпријатие за посредување во трговијата на големо и мало „Југотрговија“ — Скопје — Организација на здружен труд — Продавница број 2 во село Љубен, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие за посредување во трговијата на големо и мало „Југотрговија“ — Скопје, со одлуката бр. 269/1 од 10. IV. 1970 година.

Раководител на продавницата е Качар Саит.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 469 од 14. IX. 1970 год. (1756)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 324, страна 183, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со мешави стоки на големо и мало „Клепа“ — Градско —

Организација на здружен труд — Продавница во Скопје, ул. „1115“ бр. 55. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешана индустриска стока на мало, со исклучок на прехранбени артикли и запаливи материји.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со мешани стоки на големо и мало „Клепа“ — Градско, со одлуката од одржаната седница на 14. I. 1969 година.

Раководител на продавницата е Младенка Никодинова Рајевска.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 144/69 од 9. X. 1970 г. (1757)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 324, страна 183, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со мешани стоки на големо и мало „Клепа“ — Градско — Деловна единица — Скопје — Организација на здружен труд — Продавница во Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриска стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Клепа“ — Градско, со одлуката од одржаната седница на 16. I. 1969 год.

Раководител на продавницата е Јован Ристовски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 354/69 од 8. X. 1970 г. (1758)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1157, страна 327, книга VI е запишана под фирма: Работна организација за универзална трговија на големо и мало „Младост“ — Скопје — Организација на здружен труд — Продавница број 4 во Скопје, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 26. Предмет на работењето на продавницата е продажба на овошје и зеленчук и нивни конзервирани производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Работната организација на универзална трговија на големо и мало „Младост“ — Скопје, со одлуката бр. 1190 од 9. XI. 1968 година од одржаната седница на 21. IX. 1968 година.

Раководител на продавницата е Димовска Анка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1220/68 од 6. X. 1970 година. (1759)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 572, страна 1405, книга V е запишано под фирма: Трговско претпријатие за промет со прехранбени и индустриски стоки на големо и мало „Славија“ — Скопје — Организација на здружен труд — Продавница број 72 во Скопје (до поранешното училиште „Лирија“). Предмет на работењето на продавницата е вршење на трговска дејност.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Славија“ — Скопје, со одлуката бр. 3900 од 24. V. 1968 година, од одржаната седница на 30. III. 1968 година.

Раководител на продавницата е Ракипов Елмаз.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 709 од 5. X. 1970 г. (1761)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1388, страна 432, книга VI е запишано под фирма: Претпријатие за стаклорезачки-брусачки и столарски услуги „Дијамант“ — Скопје, ул. „150“ бб. Предмет на работењето на претпријатието е вршење на стаклорезачко-брусачки услуги како и столарски од сите видови; продажба на сите видови стакло и стаклени производи, на мало и големо.

Претпријатието е основано од советот на работната заедница, со одлуката од одржаната седница на 12. XI. 1968 година, со прераснување на Стаклорезачко-брусачката и столарска задруга „Дијамант“ — Скопје, во претпријатие.

Претпријатието ќе го потпишува задолжува и раздолжува Дерлиев Илија, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1247/68 од 7. X. 1970 година. (1762)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1173, страна 893, книга V е запишана под фирма: Трговско претпријатие за посредување во трговијата на големо и мало „Југотрговија“ — Скопје — Организација на здружен труд — Продавница број 3 во село Визбегово, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонизални стоки.

Претпријатието е основано од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Југотрговија“ — Скопје, со одлуката бр. 532 од 20. VI. 1970 год.

Раководител на продавницата е Димовска Спасена.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 515 од 14. IX. 1970 г. (1763)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1384, страна 437, книга VI е запишано под фирма: Београдска индустрија за пиво и безалкохолни пијалоци — Белград — Организација на здружен труд — Стовариште во Скопје, ул. „818“ бр. 3. Предмет на работењето на стовариштето е продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и минерална вода и пиво.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на Београдската индустрија за пиво и безалкохолни пијалоци — Београд, со одлуката бр. 222 од 24. IV. 1970 година, од одржаната седница на 24. IV. 1970 год.

Раководител на стовариштето е Павловски Стеван.

Организацијата на здружен труд — Стовариште во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Павловски Стеван, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 618 од 9. IX. 1970 г. (1764)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1391, страна 441, книга VI е запишана под фирма: Занаетчиско-услужна задруга „Нов дом“ — Струмица — Самостојна организација на здружен труд без својство на правно лице — Претставништво во Скопје, ул. „Партизанска“ бр. 13. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори за купопродажба на стока во име и за сметка на задругата.

Претставништвото е основано од задружниот совет на Занаетчиско-услужната задруга „Нов дом“ — Струмица, со одлуката бр. 38 од 10. V. 1970 година.

Самостојната организација на здружен труд без својство на правно лице — Претставништво во Ско-

пје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Мицевски Слободан, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 759 од 19. X. 1970 год. (1765)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1390, страна 439, книга VI е запишана под фирма: Трикотажа „Напредок“ — Врбас — Организација на здружен труд — Продавница број 1 во Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 147. Предмет на работењето на продавницата е продажба на волнена и синтетична трикотажа, конфекција и галантерија.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трикотажа „Напредок“ — Врбас, со одлуката бр. 2027—1/68 од 26. XI. 1968 година, од одржаната седница на 12. IX. 1968 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Стојановски Стојан, раководител.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1212/68 од 5. X. 1970 година. (1766)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1393, страна 452, книга VI е запишана под фирма: „Тара“ — претпријатие за промет со стока на големо и мало и посредување — Белград — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Претставништво во Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 77. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори за купопродажба на стока, кој е предмет на работењето на матичното претпријатие, во име и за сметка на претпријатието.

Претставништвото е основано од советот на работната заедница, со одлуката од одржаната седница на 29. III. 1970 година.

Раководител на претставништвото е Раде Јанкуловски.

Организацијата на здружен труд без својство на правно лице — претставништво во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 768 од 21. X. 1970 год. (1767)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1157, страна 327, книга VI е запишана под фирма: Работна организација за универзална трговија на големо и мало „Младост“ — Скопје — Продавница број 11 во Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковик“ бр. 26. Предмет на работењето на продавницата е продажба на автоделови и авто-гуми.

Продавницата е основана од советот на работната заедница, со одлуката бр. 1723 од 12. II. 1969 година од одржаната седница на 12. II. 1969 година.

Раководител на продавницата е Гаиќ Исидор.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 789/69 од 13. VII. 1970 година. (1768)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1394, страна 454, книга VI е запишано под фирма: Јавни складишта во изградба — Скопје, кеј „Димитар Влахов“ бр. 4. (во изградба).

Јавните складишта се основани од Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, „Технометал—Македонија“ — Скопје и Комерцијалноинвестиционата банка — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 16. I. 1970 година.

Јавните складишта, во изградба — Скопје ќе ги потпишува, задолжува и раздолжува, во границите

на овластувањето, Мицевски Благоја, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 733 од 21. X. 1970 г. (1769)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 33, страна 457, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо за градежни материјали, огревно дрво и јаглен „Даб“ — Титов Велес — Организација на здружен труд — Продавница во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 44. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со разна железарија, електричен и инсталационен материјал, електро-уреди и хемикалии.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Даб“ — Титов Велес, со одлуката од одржаната седница на 7. V. 1968 година.

Раководител на продавницата е Нецинов Петре.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 844/68 од 28. IX. 1970 година. (1770)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 179, страна 213, книга III е запишана под фирма: Фабрика за порцелан и керамички плочки „Борис Кидрич“ — Титов Велес — Организација на здружен труд — Продавница во Титов Велес. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на порцелан, сидни плочки и други керамички производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката „Борис Кидрич“ — Титов Велес, со одлуката бр. 7 од 27. XI. 1967 година од одржаната седница на 27. XI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Зашов Атанас.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува фабриката, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 975/68 од 30. IX. 1970 година. (1771)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 551, страна 221, книга III е запишана под фирма: Прехранбен комбинат „Житобанат“ — Вршац — Погон млин „11 Октомбар“ — Планиште — Организација на здружен труд — Продавница во Титов Велес, ул. „Јане Сандански“ бр. 22а. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мелнички прехранбени производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Прехранбениот комбинат „Житобанат“ — Вршац — Погон млин „11 Октомбар“ — Планиште, со одлуката од одржаната седница на 18. VI. 1968 година.

Раководител на продавницата е Ангелов Киров Слободан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1034/68 од 30. IX. 1970 година. (1772)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 434, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Погон живинарство — Продавница во Титов Велес, ул. „Васил Главинов“ бр. 1. Предмет на работењето на продавницата е промет со јајца, живинско месо и овошје.

Продавницата е основана од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 20. V. 1969 година.

Раководител на продавницата е Мешков Љубомир.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 592/69 од 29. VI. 1970 година. (1773)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 251, страна 333, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Бело Езеро“ — село Жеровјане, Тетовско — Организација на здружен труд — Продавница во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 86. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешани колонизални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Бело Езеро“ — село Жеровјане, со одлуката бр. 236/1 од 13. XII. 1967 година, од одржаната седница на 13. XII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Трпко Стојановски и Ајвази Зекири.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 577/68 од 19. VI. 1970 година. (1775)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 552, страна 225, книга III е запишано под фирма: Трговско земјоделско претпријатие „Азот“ од село Богомила, Титоввелешко. Предмет на работењето на претпријатието е продажба на мешани стоки на мало; откуп и продажба на сите видови земјоделски производи, на големо и мало, освен тутун; производство и продажба на градежен материјал — машинска тула полна; вршење услуги на разни организации и установи, и шиене по порачка: работнички одела, пиџами, горна и долна облека и постелина; промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци; продажба на сите видови индустриски и други стоки за широка потрошувачка; продажба на текстил, трговија на мало; откуп на земјоделски производи, дрварство, снабдување на населението со месни производи; земјоделство; прикажување на филмови, точење на алкохолни пијалоци и угостителство; дотур на вода во сите правци во деловното подрачје на задругата.

Претпријатието е основано со соединување на Земјоделската задруга „Бабуна“ — село Богомила и Трговското претпријатие на мало „Азот“ — село Богомила, со одлуката бр. 222 од 30. VII. 1970 година на колективите на заедничкиот состанок, одржан на 27. VI. 1970 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Борис Ѓорѓиев Маневски, директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претпријатието е конституирано на 27. VI. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 669 од 22. X. 1970 година. (1774)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 251, страна 333, книга II е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Бело Езеро“ село Жеровјане — Организација на здружен труд — Продавница број 27 во Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 39. Предмет на работењето на продавницата е продажба на брашно.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Бело Езеро“ — село Жеровјане, со одлуката бр.

237/1 од 13. XII. 1967 година, од одржаната седница на 13. XII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Ефремов Глигорев Димче.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 578/68 од 19. VI. 1970 година. (1776)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 367, страна 339, книга II е запишано под фирма: Услужно претпријатие за поправка на електро-уреди и моторни возила „Сервис“ — Гостивар (скратен назив: електро и авто-механичарски услужен сервис „Сервис“). Предмет на работењето на претпријатието е да врши услуги на правни и физички лица околу поправка на термички разладни и звучни електро-уреди и одржување и поправка на моторни возила.

Претпријатието е основано од Собранието на општината Гостивар, со решението бр. 0201—2895 од 24. VII. 1970 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Стојан Ѓуроски, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 753 од 27. X. 1970 година. (1872)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 456, книга VI е запишано под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје. — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Склад во Дебар. Предмет на работењето на складот е продажба на градежен материјал (прозори, врати, иверици, шперплочи, паркет и сè друго што е неопходно потребно за финално оформување на станот; продажба на санитарен материјал (WC шољи, канализациони одводни и доводни цевки и сè друго што е неопходно потребно за оформување на санитарни чворови во станот; продажба на цемент и железо, огревно дрво, кумур, режана граѓа и др.

Складот е основан од работничкиот совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, со одлуката бр. 02—16791/1 од 7. V. 1970 година, од одржаната седница на 7. V. 1970 година.

Раководител на складот е Иваноски Јован.

Складот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 609 од 26. X. 1970 година. (1873)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 407, страна 1207, книга V е запишано под фирма: Работна организација 29 Ноември — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Работна единица број 4 во Куманово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 26. Предмет на работењето на единицата е вршење услуги од стаклорезачкиот, стаклобрусачкиот и стаклошлифувачкиот занает, како и продажба на стаклена галантерија, рамки и слики урамени.

Работната единица е основана со присоединувањето на „Јавор“ — работна организација за стаклорезачки, стаклобрусачки и столарски услуги — Скопје кон Градежното занаетчиско и услужно претпријатие „Пролет“ — Скопје, со решението Фи. бр. 509/68 од 17. V. 1968 година а подоцна работна организација „29 Ноември“ — Скопје, со решението Фи. бр. 585 од 22. V. 1968 година.

Раководител на работната единица е Димитровски Стојан.

Работната единица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 769/68 од 29. X. 1970 година. (1874)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 407, страна 1207, книга V е запишана под фирма: Работна организација „29 Ноември“ — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Работна единица бр. 9 во Крива Паланка. Предмет на работењето на работната единица е вршење услуги на населението од стаклорезачкиот, стаклобрусачкиот и стаклошлифовачкиот занает, како и продажба на стаклена галантерија, рамки и урамени слики.

Работната единица е основана со присоединување на „Јавор“ — работна организација за стаклорезачки, стаклобрусачки и столарски услуги — Скопје кон Градежно-занаетчиското услужно претпријатие „Пролет“ — Скопје, со решението Фи. бр. 509 од 17. V. 1968 година а подоцна работната организација „29 Ноември“ — Скопје, со решението Фи. бр. 585 од 22. V. 1968 година.

Раководител на работната единица е Граматиков Васил.

Работната единица број 9 во Крива Паланка ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1030/68 од 29. X. 1970 година. (1873)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 429, страна 57, книга III е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Вардар“ — Градско — Продавница број 20 во Кавадарци, ул. „Ресовска“ бр. 2. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешани колонијални стоки и прехрана.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Вардар“ — Градско, со одлуката бр. 01—2748/1 од 1. XI. 1969 година.

Раководител на продавницата е Ратка Темелкова.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — комбинатот во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1010/69 од 23. X. 1970 година. (1881)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 554, страна 241, книга III е запишана под фирма: Модна конфекција „Астибо Македонка“ — Штип — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 18 во Кавадарци, ул. „Ѓуро Ѓаковик“ бр. 66. Предмет на работењето на продавницата е промет со текстил, куса и плетена стока и конфекција.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Модната конфекција „Астибо Македонка“ — Штип, со решението бр. 33 од 23. VII. 1969 година.

Раководител на продавницата е Марков Ристо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 254 од 30. X. 1970 година. (1882)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 313, страна 207, книга II е запишано под фирма: Градежно претпријатие „Зидар“ — Куманово — Самостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице — Складиште во Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковик“ бр. 21. Предмет на работењето на складиштето е промет, на големо и мало, со следните артикли: градежен материјал, обоени и необоени метали, неметали, гума, кожа, колонијална

стока, селскостопански производи, санитарни уреди и огревни материјали, автомобили и автоделови.

Складот е основан од работничкиот совет на Градежното претпријатие „Зидар“ — Куманово, со одлуката бр. 262 од 13. VII. 1970 година.

Раководител на складот е Пановски Димче.

Самостојната организација на здружен труд без својство на правно лице — Складиште — Скопје ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Пановски Димче, раководител, и Макрешанска Ли-ла, комерцијален работник.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 774 од 28. X. 1970 година. (1883)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 321, страна 251, книга II е запишана под фирма: Фабрика за кожна галантерија и заштитни средства при работа „Елегант“ — Крива Паланка, во основање, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на фабриката е производство на кожна галантерија и заштитни средства при работа.

Фабриката е основана од Собранието на општината Крива Паланка, со решението бр. 02—3571/1 од 6. X. 1970 година.

Фабриката за кожна галантерија и заштитни средства при работа „Елегант“ — Крива Паланка, во основање ќе ја потпишува задолжува и раздолжува Раде Цветановски, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 830 од 27. X. 1970 година. (1879)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 407, страна 1207, книга V е запишана под фирма: Работна организација „29 Ноември“ — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Работна единица број 9, во Кавадарци, ул. „ЈНА“ бр. 58. Предмет на работењето на работната единица е вршење на услуги од стаклорезачкиот, стаклобрусачкиот и стаклошлифовачкиот занает и продажба на стаклена галантерија, рамки, слики урамени и др.

Работната единица е основана со присоединување на „Јавор“ — работна организација за стаклорезачки, стаклобрусачки и столарски услуги — Скопје, кон Градежно-занаетчиското и услужно претпријатие „Пролет“ — Скопје, со решението Фи. бр. 509 од 17. V. 1968 година а подоцна Работна организација „29 Ноември“ — Скопје, со решението Фи. бр. 585 од 22. V. 1968 година.

Раководител на работната единица е Михов Никола.

Работната единица број 9, во Кавадарци ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 793/68 од 29. X. 1970 година. (1880)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1396, страна 467, книга VI е запишана под фирма: Сојуз на здружението на пензионерите и инвалидите на трудот за Македонија — Општинско здружение „Кале“ — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Бифе — Скопје, ул. „Никола Карев“ бр. 3. Предмет на работењето на бифето е правење и продавање на кафе, чај и мезелуци на скара, како и продажба на сите видови безалкохолни пијалоци.

Бифето е основано од Сојузот на здружението на пензионерите и инвалидите на трудот на СРМ, со одлуката бр. 0201/34 од 2. III. 1970 година, од одржаната седница на 2. II. 1970 година.

Раководител на бифето е Кеки Шабан.

Еифето ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Кеки Шабан, раководител, во границите
на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 439 од 28. X. 1970 година. (1884)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 407, страна 464, книга VI е запишана под
фирма: Работна организација „29 Ноември“ — Скоп-
је — Организација на здружен труд, без својство
на правно лице — Работна единица број 2, во Скоп-
је, ул. „464“ бр. 58. Предмет на работењето на ра-
ботната единица е продажба на стакларска галан-
терија, огледала, рамки, урамени слики и обавува-
ње на стаклорезачки услуги.

Работната единица е основана со присоедину-
вањето на „Јавор“ — работна организација за стак-
лорезачки, стаклобрусачки и столарски услуги —
Скопје, со решението Фи. бр. 509 од 17. V. 1968 го-
дина, а подоцна Работна организација „29 ноември“
— Скопје, со решението Фи. бр. 585 од 22. V. 1968 г.

Раководител на работната единица е Бојчевски
Илија.

Работната единица ќе ја потпишува, задолжува
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 759/68 од 30. X. 1970 година. (1885)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации,
на 9. IX. 1970 година, рег. бр. 4/57, книга II е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата во Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 42,
на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ од
Прилеп, уште со трговија со метални и електро-
технички стоки за домаќинството.

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 7901 од 25. VI. 1970 година, на работничкиот
совет на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“
од Прилеп, и решението бр. 04-3758/1 од 1. IX. 1970
година, на Пазарната инспекција на Собранието на
општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 473/70. (1686)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации,
на 10. IX. 1970 година, рег. бр. 83/55, книга I е за-
пишано следното: Се менува дејноста на Произ-
водното претпријатие „Напредок“ од Битола и
гласи:

Основно — производство на килими, јамболии
сите видови, волнени предива, разни куси и вол-
нени ткаенини, јоргани, душеци, перници, батани,
кебиња, разни куси и плетени ткаенини од волни-
ца и волнени предива, како и вршење услуги од
занаетите: хемиско чистење на алишта и вел.

Споредна — продажба на сопствени производи
и туѓи производи за дополнително на асортиманот
како што се: декоративни ткаенини, текстил, крат-
ка и плетена стока, завеси, електрични уреди, пе-
рални, ладилници, теписи, мушамы и пластика.

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 01-408/1 од 18. VI. 1970 година, на работ-
ничкиот совет на Производното претпријатие „На-
предок“ од Битола и решението бр. 4228/1 од 29.
VIII. 1970 година, на Пазарната инспекција на Со-
бранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 483/70. (1687)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации,
на 9. IX. 1970 година, рег. бр. 26/62, книга I е за-
пишано следното: Досегашниот раководител и пот-
писник Јордановски Димитрије се менува.

Се овластува да ја потпишува Продавницата
во Прилеп на Претпријатието „Рефлекс“ од Бел-
град раководителот Недов Благоја.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 472/70. (1680)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
рег. бр. 155, страна 403, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот потписник на Општото трговско
претпријатие на ангро „Ангропромет“ — Валандо-
во, Никола Киров Петков, директор, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен
од должност.

За директор на Општото трговско претпријатие
на ангро „Ангро-промет“ — Валандово е назначен
Петров Илија, кој истото ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, сметано од 19. XII. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 1274/68 од 7. X. 1970 година. (1779)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации,
на 23. IX. 1970 година, рег. бр. 14/55, книга II е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Продав-
ницата број 4 во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр.
24 во Прилеп, на Трговското претпријатие „Јасен“
во Прилеп и гласи: Магазин број 4 во Прилеп,
ул. „Републиканска“ бр. 24, на Трговското прет-
пријатие „Јасен“ од Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 2183 од 31. VIII. 1970 година, на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Јасен“
од Прилеп и решенијата на пазарната, санитар-
ната и трудовата инспекција, на Собранието на
општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 486/70. (1689)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации,
на 23. IX. 1970 година, рег. бр. 14/55, книга II е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Бен-
зинската помпа број 1, во Прилеп, ул. „Моша Пи-
јаде“ бб. на Трговското претпријатие „Јасен“ од
Прилеп, уште со продажба на авто-резервни де-
лови.

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 2181 од 5. IX. 1970 година, на работничкиот
совет на Трговското претпријатие „Јасен“ од При-
леп, и решенијата на пазарната, санитарната и
трдовата инспекција на Собранието на општина-
та Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 488/70. (1690)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 28, стра-
на 111, книга I е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Враца“ село Добридол, Гостиварско
— Организација на здружен труд — Склад во Го-
стивар, на периферијата.

Предмет на работењето на складот е продажба
на градежен материјал.

Складот е основан од задругниот совет на
Земјоделската задруга „Враца“ село Добри Дол, со
одлуката бр. 643 од 25. XII. 1968 година.

Раководител на складот е Осман Реџеп.

Складот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 1286/68 од 6. X. 1970 година. (1728)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, страна 551, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Ран производ“ — Куманово — Продавница број 17, во село Орашец, Кумановско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриско-прехранбени производи, предмети за домаќинство, железарски стоки и кожна галантерија.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Ран производ“ — Куманово, од одржаната седница на 31. VII. 1968 година, број 0401-597/1 од 26. XI. 1968 година.

Раководител на продавницата е Димитриевски Киро.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1213/68 од 5. X. 1970 година. (1730)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 551, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Ран производ“ Куманово — Продавница број 20 во Куманово, ул. „Димитар Влахов“ бр. 2. Предмет на работењето на продавницата е откуп на кожа и волна.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Ран производ“ — Куманово, со одлуката од одржаната седница на 31. VII. 1970 година.

Раководител на продавницата е Антиќ Димче.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1214/68 од 5. X. 1970 година. (1731)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 26. VIII. 1969 година, страна 86, реден број 7 е запишан престанокот на Земјоделската задруга „V-ти конгрес“ од село Сушица, Струмичко.

Престанокот на задругата е запишан во регистарот, врз основа на одлуката бр. 310 од 30. VI. 1969 година на задружниот совет на задругата.

Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 253/69. (740)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 18. IX. 1969 година, страна 131, реден број 13 е запишано укинувањето на присилната управа над Земјоделската задруга „1 мај“, село Муртино, Струмичко и истата е ставена во редовна ликвидација.

Укинувањето на присилната управа е запишано во регистарот, врз основа на решението бр. 01-2383/1 од 31. VII. 1969 година на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 278/69. (753)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 18. IX. 1969 година, страна 131, реден број 14 е запишан престанокот на Земјоделската задруга „1 Мај“ од село Муртино, Струмичко.

Престанокот на задругата е запишан во регистарот врз основа на одлуката бр. 175 од 25. VII. 1969 година на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 292/69. (754)

Свидетелство бр. 114/9 за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Крива Паланка на име Љубица У. Георгиевска, ул. „11 октомври“ бр. 14, Кр. Паланка. (4603)

Воена книшка издадена од В. П. — Сремски Карловац на име Стојан Марков Николовски, с. Лешок, Тетово. (345)

Возачка дозвола издадена од ОВР — Куманово на име Милан Кузмановски, с. Градиште, Куманово. (751)

Воена книшка издадена од В. П. 6615 — Пожаревац на име Челеби Таип Алиќ, с. Озормиште, Тетово. (752)

Здравствена легитимација на име Лефтерија Јованоска, ул. „К. Крстески“ бр. 33, Прилеп.

Земјоделска здравствена легитимација на име Адвие Шабани, с. Ларце, Тетово. (3874)

Свидетелство на име Осман Шабани, с. Селце, Тетово. (3875)

Ученичка книшка од IV одделение на име Аки Нури, с. Ново Село П. Тетово. (3876)

Работна книшка бр. 6789, на име Чеде Аврамоски, ул. „Живко Брајкоски“ бр. 12, Гостивар.

Свидетелство од II клас, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — на име Елена Стојанова, ул. „Илинденска“ бр. 8, Т. Велес. (3878)

Здравствена легитимација на име Морфа Рисцова, ул. „Камено брдо“ бб. Т. Велес. (3879)

Здравствена легитимација на име Ацо Стојанов, с. Согле, Т. Телес. (3880)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8883/2522, издадена од ЗСО — Тетово на име Нехат Целадини, с. Желино, Тетово. (3881)

Здравствена легитимација бр. 5221 на име Вориќа К. Трајкова, с. Мустафино, Св. Николе.

Работна книшка на име Петре Бошески, ул. „М. Пијаде“ бр. 1, Прилеп. (3884)

Здравствена легитимација на име Македонка Трајкова, ул. „А. Демниев“ бр. 9а, Т. Велес.

Здравствена легитимација на име Дончо Темелков, ул. „Алексо Демниев, бр. 9а, Т. Велес.

Возачка дозвола бр. 79, издадена од СВР — Д. Хисар на име Стојан Танаскоски, Рудник Демир Хисар, Битола. (3888)

Диплома за високо квалификуван работник, издадена од ЕМУЦ — „Г. Салај“ — Битола на име Живко Донеvски, ул. „Партизанска“ бр. 10/14, Битола. (3889)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Менка Нечева, ул. „Б. Бастерот“ бр. 24/9, Битола. (3890)

Свидетелство за завршена II година, издадено од УЗУС „Кочо Рацин“ — Битола на име Душан Корноски, с. Ивањевци, Битола. (3891)

Свидетелство од IV одделение на име Драгича А. Николова, с. Крива Круша, Т. Велес. (3893)

Диплома за завршено текстилно училиште на име Раде Костадиновски, с. Беловиште, Тетово.

Возачка дозвола бр. 581, издадена од СВР — Винаца, на име Димитрија Станојевски, с. Гралеп, Винаца. (3897)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Јордан Тасески, ул. „Пиринска“ бр. 6, Прилеп.

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Цветан Димески, с. Рилево, Прилеп. (3899)

Свидетелство бр. 347 за VIII одделение на име Цоне Нешковски, М. Боод. (3900)

Свидетелство од IV клас, издадено од Гимназијата „П. Попоски“ — Гостивар на име Вукица Трпеска, ул. „Ст. Симоноски“ бр. 27, Гостивар.

Работна книшка издадена од Н. О. Гостивар на име Муала Кукули, ул. „Бр. Гиноски“ бр. 30, Гостивар. (3902)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето „Стиф Наумов“ — Битола на

име Мирјана Ѓорѓиева, ул. „Солунска“ бр. 80, Битола. (3903)

Свидетелство за завршено I година, издадено од Индустриското училиште „Злате Малакоски“ на име Бранко Секулоски, с. Ростуше, Гостивар. (3904)

Здравствена легитимација на име Стојна Петреска, с. Балиндол, Гостивар. (3905)

Оружен лист бр. 213/С, издаден од ОВР — Тетово на име Нури Каили, с. Гермол, Тетово. (3906)

Работна книшка бр. 649/к на име Коста Наумовски, ул. „Илинден“ бр. 156, Битола. (3907)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Драга Божиноска, с. Тројкрсти, Битола. (3908)

Свидетелство бр. 3 за завршен квалификуван столар на име Борис А. Дуковски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 19, Битола. (3909)

Земјоделска здравствена легитимација на име Васкресије Милошеска, с. Бела Црква, Прилеп. (3910)

Свидетелство бр. 227/1, за завршено основно училиште на име Бајрами Абдула, с. Лопате, Кумановско. (3913)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Централното основно училиште „Славејко Арсов“ — с. Подмочани на име Бонда Перева Стојановска, с. Курбиново, Ресен. (3914)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Цвета Костова, ул. „К. Неделков“ бр. 17, Т. Велес. (3918)

Свидетелство за IV одделение на име Маца О. Наумова, с. Лисиче, Т. Велес. (3919)

Здравствена легитимација на име Благојка Пешиќ, ул. „Бл. Ѓорев“ бр. 18/13, Т. Велес. (3921)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Стојанка Ѓорѓиоска, с. Браилово, Прилеп. (3922)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Јурије Јашарова, ул. „Бл. Страчков“ бр. 21, Т. Велес. (3923)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Далмиран Јашаров, ул. „Бл. Страчков“ бр. 21, Т. Велес. (3924)

Свидетелство за IV одделение на име Родна П. Андреева, ул. „Јовче Чучков“ бр. 21, Т. Велес. (3925)

Здравствена легитимација на име Мусли Ислами, с. Желино, Тетово. (3926)

Уверение на име Шабан Абди, ул. „Његошева“ бр. 5, Тетово. (3927)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Али Г. Абдиу, с. Стримница, Тетово. (3928)

Здравствена легитимација бр. 11902, издадена од ЗСО — Битола на име Владо Т. Котевски, с. Дихово, Битола. (3930)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Геле Димески, с. Дреновци, Прилеп. (3931)

Здравствена легитимација на име Марија Доцева, ул. „5-та Прилепска бригада“ бр. 5, Прилеп. (3932)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Фота Каракичанова, ул. „Крсте Мисирков“, Т. Велес. (3933)

Здравствена легитимација бр. 92205, издадена од ЗСО — Тетово на име Голубе Кузманоски, с. Волковија, Тетово. (3934)

Работна книшка бр. 3111 на име Филип Исајловиќ, ул. „Борче Јовановски“ бр. 59, Гостивар. (3935)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „М. Пијаде“ — Гостивар на име Симо Трифуновски, ул. „ЈНА“ бр. 226, Гостивар. (3937)

Дозвола за носење на оружје рег. бр. 4629, издадена од СВР — Скопје на име Славко Ристиќ, Скопје. (3938)

Индекс бр. 2836, издаден од Машински факултет — Скопје на име Стојан Стојановиќ, Скопје. (3940)

Оружен лист бр. 1950, издаден од ДСВР — Скопје на име Вељко Урдаревиќ, Скопје. (3941)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дурка Рамизова, Скопје. (3942)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ана Меновска, Скопје. (3943)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славе Петровски, Скопје. (3944)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благојка Златевска, Скопје. (3945)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јана Р. Стојкоска, Скопје. (3946)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мара К. Стојанова, Скопје. (3947)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Амит Шабани, Скопје. (3948)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митко Трајков, Скопје. (3949)

Дозвола за носење на оружје рег. бр. 3466, издадена од УВР — Скопје на име Спиро Димитровски, Скопје. (3950)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сами Ајдар, Скопје. (3951)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Виолета Вучидолова, Скопје. (3952)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Наум Бурназ, Скопје. (3953)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бојан Иванчев, Скопје. (3954)

Свидетелство за завршено полуквалификуван градежни бравар, издадено од Градежно-машински центар — Скопје на име Лазо Шарлапанов, Скопје. (3955)

Работна книшка издадена од Скопје на име Момир Таниќ, Скопје. (3956)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јорданка Врбовска, Скопје. (3957)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Дошев, Скопје. (3958)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рада Велковска, Скопје. (3959)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Јане Сандански“ — Скопје на име Слободан Вујиќ, Скопје. (3960)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Санде Герасимов, Скопје. (3961)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Санде Герасимов, Скопје. (3962)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Београд на име Божидар Илиќ, Скопје. (3963)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Воскра Наумовска, Скопје. (3964)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алексо Танев, Скопје. (3965)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Страхил Спасов, Скопје. (3966)

Свидетелство за завршена IV година, издадено од Електро-машинската школа во Скопје, на име Крсто Џантовски, Скопје. (3967)

Индекс бр. 10487, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Милка Тричковска, Скопје. (3968)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лена Дарлиева, Скопје. (3969)

Полномошно бр. 7 од 20. I. 1970 година за набавка на материјали, издадено од Ортопедската клиника — Скопје на име Илија Неделковски, Скопје. (3970)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ибраим Аметовски, Скопје. (3971)

Воена книшка издадена од Бачка Топола на име Петар Велковски, Скопје. (3972)

Оружен лист рег. бр. 4366, издаден од СВР — Скопје на име Елмаз Скендеровиќ, Скопје. (3973)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Боне Симовски, Скопје. (3974)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Жаклина Аспровска, Скопје. (3975)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Павлина Симова, Скопје. (3976)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Адем Адеми, Скопје. (3977)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кирил Ценевски, Скопје. (3978)

Воена книшка издадена од Сплит на име Рамуш Рамо, Скопје. (3979)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сашко Јаневски, Скопје. (3980)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир Стојановски, Г. Петров. (3981)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сејфо Бафтијаров, Скопје. (3980)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митре Куновски- Скопје. (3982)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Димов, Скопје. (3983)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славица Миленковска, Делчево. (3984)

Оружен лист рег. бр. 3972, издаден од УВР — Скопје на име Владимир Димишков, Скопје. (3985)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бејдоган Ставиљец, Скопје. (3986)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митат Синани, Скопје. (3987)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фадил Бајрами, Скопје. (3988)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — Скопје на име Оливера Никодијевиќ, Скопје. (3989)

Свидетелство за завршено VI одделение издадено од Осмолетката во с. Белимбегово на име Љубица Ивкова, Скопје. (3991)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анифа Бајрамова, Скопје. (3992)

Дозвола за оружје бр. 3415, издадена од УВР — Скопје на име Александар Аврамовски, Скопје. (3993)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сабри Сулејманов, Скопје. (3994)

Свидетелство за завршена II година, издадено од ЕМУЗУС — „Коце Металец“ — Скопје на име Јордан Костовски, Скопје. (3995)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Књаже Рафајловски, Скопје. (3996)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љиљана Ковачевиќ, Скопје. (3997)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Огнена Банишка, Скопје. (3998)

Уверение за квалификуван краниста, издадено од Градежниот центар во Скопје на име Веселин Недељковиќ, Скопје. (3999)

Уверение за квалификуван кранист, издадено од Градежниот центар — Скопје на име Имер Петрова, Скопје. (4000)

Индекс бр. 4218, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Пајазит Пајазитовски, Скопје. (4001)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Михајло Петков, Скопје. (4002)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мино Петровски, Скопје. (4003)

Работна книшка издадена од Скопје на име Славољуб Зафировски, Скопје. (4004)

Индекс бр. 17, издаден од Техничко-металуршки факултет — Скопје на име Слободан Богдановски, Скопје. (4005)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Силјановски, Скопје. (4006)

Индекс бр. 53/67, издаден од Вишата книговодствена школа во Прилеп на име Зорица Манасова, Скопје. (4007)

Диплома за завршен испит, издадена од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Ружа Манева, Скопје. (4008)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Блага Јанакиева, Скопје. (4009)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Мара Трајковска, с. Бешиште, Прилеп. (4011)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Роса П. Панова, ул. „Првوماјска“ бр. 23, Т. Велес. (4012)

Здравствена легитимација на име Зоран Темелков, ул. „Алексо Демниев“ бр. 15, Т. Велес. (4013)

Здравствена легитимација на име Вера Здравкова, ул. „Гемидиска“ бр. 7, Т. Велес. (4014)

Оружен лист рег. бр. 842, издаден од ОВР — Тетово на име Јоше Трпевски, ул. „Браќа Симоски“ бр. 59, Тетово. (4015)

Свидетелство за III клас, издадено од Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — Битола на име Бисера Царговска, с. Палчиште, Битола. (4016)

Здравствена легитимација бр. 17032, на име Реџије М. Абдија, с. Гоговиње, Тетово. (4018)

Здравствена легитимација на име Ебип Р. Абдија, с. Боговиње, Тетово. (4019)

Здравствена легитимација бр. 17036, на име Мујдин Р. Абдија, с. Боговиње, Тетово. (4020)

Здравствена легитимација на име Боже Трпчески, с. Жилче, Тетово. (4021)

Свидетелство за завршено III година техничко училиште на име Добре димитревски, с. Галате, Гостивар. (4022)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Видоја Жиковски, с. Маврово, Гостивар. (4023)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Петре Јованоски“ — Гостивар на име Фикрет Б. Тотре, ул. „Б. Јованоски“ бр. 16, Гостивар. (4024)

Свидетелство за III година, издадено од Индустриското училиште „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Томе Апостоловски, Гостивар. (4025)

Свидетелство за I година, издадено од Индустриското училиште „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Томе Апостоловски, Гостивар. (4027)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Благоја Стефановски, с. Борешани, Битола. (4029)

Здравствена легитимација на име Богдан Стојановски, Гостивар. (4031)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Мирче Ацев“ — с. Локвица на име Билбил Николоски, ул. „Корнеска“ бр. 40, Белград. (4032)

Здравствена легитимација бр. 121091 на име Рубин Горгиоски, ул. „К. Спироски“, Прилеп. (4033)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Цветан Димески, с. Дреновци, Прилеп. (4034)

Здравствена легитимација на име Блага Петреска, ул. „Дунавска“ бр. 7, Прилеп. (4035)

Ученичка книшка на име Јован Јовановски, с. Прељубиште, Тетово. (4037)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Славко Трпевски, Гостивар. (4038)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Санија Сулејманова, ул. „Козјак“ бр. 106 Битола. (4040)

Здравствена легитимација на име Донџа Богоевска, ул. „М. Пијаде“ бр. 3в, Прилеп. (4041)

Здравствена легитимација на име Соња Богоевска, ул. „М. Пијаде“ бр. 3в, Прилеп. (4043)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Радојка Димеска, с. Горно Село, Прилеп. (4044)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Гоце Делчев“ — с. Стенче на име Стојан Михајловски, с. Волковија, Гостивар. (4045)

Инвалидска здравствена легитимација бр. 99309 на име Јован Л. Тренчевски, Пехчево, Берово. (4046)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Велика Стојановска, ул. „Довлеџик“, бр. 146, Битола. (4047)

Работна книшка на име Стојан Ставрски, с. Дебреште, Прилеп. (4054)

Здравствена легитимација на име Виолета К. Николоска, ул. „Гоце Стојчески“ бр. 80, Тетово. (4055)

Земјоделска здравствена легитимација на име Гајур Елмази, с. Боговиње, Тетово. (4056)

Земјоделска здравствена легитимација на име Амеџија Елмази, с. Боговиње, Тетово. (4057)

Свидетелство бр. 06-190/1 за завршено VIII одделение на име Перса Ангелковска, ул. „Гостиварска“ бр. 13, Тетово. (4058)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Стојна Димоска, ул. „Б. Дамески“ бр. 34, Прилеп. (4059)

Здравствена легитимација на име Андро Ѓорѓиевски, с. Беловиште, Гостивар. (4060)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Наде Цепановска, Скопје. (4061)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Демиралџи Џафер, Скопје. (4062)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душко Георгиевски, Скопје. (4063)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубен Атанасов, Скопје. (4064)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шакир Османи, Скопје. (4066)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живко Каевски, Скопје. (4068)

Возна слободна карта, издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Мијел Штерјев, Скопје. (4067)

Индекс бр. 10770, издаден од Економски факултет — Скопје на име Стеван Јаневски, Скопје. (4069)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дојчин Цветковски, Скопје. (4070)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Трајчевски, Скопје. (4071)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Максимовиќ, Скопје. (4072)

Индекс бр. 81, издаден од Технички факултет — Скопје на име Зографија Томова, Скопје. (4073)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Св. Николе на име Ангел Серафимов, Скопје. (4074)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубе Филиповски, Скопје. (4075)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Блаже Ристевски, Скопје. (4076)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Невенка Спасиќ, Скопје. (4077)

Студентска легитимација бр. 5165, издадена од Природно-математичкиот факултет од Скопје на име Звонко Мартиновиќ, Скопје. (4078)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Цветко и Томислав Јовановиќ, Скопје. (4079)

Диплома за завршен испит издадена од ВПШ — Скопје на име Агим Даути, Скопје. (4080)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Игор Коруноски, Скопје. (4081)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Сотировски, Скопје. (4082)

Индекс бр. 4804, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Алексо Брсаковски, Скопје. (4083)

Ученичка книшка за завршено III одделение на име Фарија Ајризова, Скопје. (4084)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Василка Стојчева, Скопје. (4085)

Свидетелство за завршена IV година, при Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Ленче Мирчева, Скопје. (4086)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Феми Каили, Скопје. (4087)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Љубица и Ранко Столиќ, Скопје. (4088)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Панче Јаковски, Скопје. (4089)

Воена книшка издадена од ВП 7265/1 — Пула на име Ѓорѓи Веселинов, Скопје. (4090)

Свидетелство за завршена школа за високо квалификуван работник на име Чедомир Станојковиќ, Скопје. (4091)

Работна книшка издадена од Скопје на име Митана Календарова, Скопје. (4092)

Свидетелство за завршен испит квалификуван работник — електричар, издадено од Собранието на општината „Кале“ — Скопје на име Благоја Стојановски, Скопје. (4093)

Здравствена легитимација издадена од ОЗС — Скопје на име Мане Синадиновски, Скопје. (4094)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Незир Хајдари, Скопје. (4095)

Индекс и студентска легитимација бр. 14030, издадени од Економски факултет — Скопје на име Звезда Стојковска, Скопје. (4096)

Воена книшка на име Демир Зубер, Скопје. (4097)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васка Маневска, Скопје. (4098)

Индекс бр. 4720, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Младена Јовановиќ, Скопје. (4099)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ана Костовска, Скопје. (4010)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Мишкарлова, Скопје. (4101)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Сашо и Предраг Стојковиќ, Скопје. (4102)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хајриз Сејди, Скопје. (4103)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тони Мирчевски, Скопје. (4104)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јовица Манасиевски, Скопје. (4105)

Работна книшка издадена од Гевгелија на име Лазар Стојковски, с. Давидово, Гевгелија. (4106)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Черепналковски, Скопје. (4107)

Оружен лист рег. бр. 4144, издаден од УВР — Скопје на име Митко Панов, Скопје. (4108)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миленија Коруновска, Скопје. (4109)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васка Колева, Скопје. (4110)

Работна книшка издадена од Скопје на име Радомир Тодоровски, Скопје. (4111)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија на Претпријатието за станбено-комунално стопанисување — Кичево

распишува

КОНКУРС

за реизбор на раководни работни места:

1. Директор на претпријатието,
2. Технички раководител,
3. Шеф на сметководство.

Кандидатите покрај општите услови предвидени со законските прописи, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

Под точка 1 да има завршено висока, виша или средна наобразба од струките: економска, правна или градежна, и работно искуство на раководно место и тоа: со висока стручна наобразба 2 години, со виша 5 години и средна 10 години.

Под точка 2 градежен техничар со над 8 години работно искуство во струката.

Под точка 3 средно економско училиште со над 10 години работно искуство во струката.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со потребните докази за стручната подготовка и движењето во досегашната работна практика да се достават до конкурсната комисија на претпријатието, ул. Маршал Тито бр. 111 — Кичево.

Некомплетираниите документи нема да се земаат во предвид.

(368)

Од Конкурсната комисија

Конкурсната комисија на Деловното здружение „Инкоунион“, Скопје

објавува

КОНКУРС

за именување Генерален директор на Деловното здружение „ИНКОУНИОН“ — Скопје

Услови:

Покрај општите услови треба да ги исполнува и следните услови:

- да има висока или виша спрема и стручни и организациони способности покажани во практиката,
- да знае два светски јазика,
- да има најмалку 15 години практика во надворешна трговија и да бил на раководни места најмалку 15 години.

Конкурсот е отворен до пополнување на работното место. (455)

Конкурсната комисија на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за реизбор на директор на ЗИК „Скопско Поле“ — погон Малопроджба — Скопје

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

1. Да има средна стручна подготовка, најмалку 8 години работно искуство во својата струка и да поседува морални и работни способности за вршење на работата, на такво работно место.

Конкурсот трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Пријавите се доставуваат во погонот Малопроджба, на улица „572“ б. б. — Скопје — со ознака за „Конкурсна комисија“. (369)

Советот на Филозофскиот факултет на Универзитетот Кирил и Методиј во Скопје

распишува

КОНКУРС

— За еден наставник (во сите звања) по предметот руски јазик;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот методика на наставата по англиски јазик;

— За еден лектор по англиски јазик; и

— За еден асистент при Катедрата за историја на книжевностите на народите на СФРЈ.

Пријавите таксирани со еден динар, останатите документи и научни и стручни трудови (воколку такви има) по еден примерок да се достават до архивата на Филозофскиот факултет во Скопје.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Од Деканатот на Филозофскиот факултет — Скопје (371)

Врз основа на член 53 и 54 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 20/67) и чл. 3 и 4 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/67),

РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА
Скопје — „Железничка“ 58

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување работите за изградба на патот бр. 1/1, делницата Башино Село — Бабуна во должина од 10 км.

Ориентационата вредност на работите без мостови изнесува 42.150.000 динари. Мостовите ќе бидат предмет на посебно наддавање.

Работите ќе се изведуваат во 1971 и 1972 година со рок на завршување 15. XI. 1972 година.

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 12. IV. 1971 година во просториите на Републичкиот фонд за патишта, со почеток во 10 часот.

Градежните организации кои се заинтересирани за изведување на работите треба да достават на горната адреса или предадат на Комисијата на одредениот ден, најдоцна до 10 часот и тоа:

— понуда во запечатен коверт со ознака „Понуда за јавно наддавање“;

— коверт со ознака „Документација за јавно наддавање“, со документи и податоци (решение за регистрација, список на механизација и опрема, податоци за кадри и попис на досега извршени слични објекти);

Понудите и документацијата што не ќе стигнат до одреденото време нема да се земаат во разгледување.

Техничката документација заинтересираните можат да ја разгледаат секој работен ден, освен сабота, од 7—15 часот во просториите на Фондот.

Технички опис на работите и останатата договорна документација за поднесување на понуди, можат да се добијат во Републичкиот фонд за патишта.

Работите ќе бидат отстапени по донесување на Сојузен закон за учество на Федерацијата за изградба на делницата Башино Село — Бабуна. (370)

СОДРЖИНА

	Страна
28. Упатство за содржината на одделни позиции во билансот на состојбата, билансот на успехот, пробниот биланс и образецот за деловниот резултат во текот на годината — — — — —	97
29. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за содржината на одделни конта во контниот план за работните организации од општествените дејности	100
30. Решение за утврдување списокот на работни организации кои ги исполнуваат условите за вршење стручна контрола на производството на семе, за утврдување квалитетот на семето и за вршење анализа на семето — — — — —	100
Објава за бришење од Регистарот на производители на семе — — — — —	100
Објава за бришење од Регистарот на доработувачи на семе — — — — —	101
Дополнување на Објавата за запишување во Регистарот на доработувачи на семе	101